

УПАТСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НОВИ ЦЕЛИ

Во програмта за капитација за општи лекари во делот за внесување на прегледи додадени се две нови копчиња:

Алерт Рецепт Упат Боледување Документи Ампуларна терапија Назад

Упат интернет Рецепт Упат боледување во тековен преглед Реализирани цели на тековен пациент

Провери осигурување МЗ **За електронски амбулантски**

Состојба на реализација на нај нови цели 2014 Издадени потврди Збирен ел.амбулантски дневник

Цели етален ел.амбулантски дневник

Додатни дијагнози во тековен преглед Можни дијагнози Одбрани дијагнози:

| Опис | Дија 1 | diја_1 | diја_2 | opis |
|------|--------|--------|--------|------|
| | | | | |

1. Провери осигурување МЗ:

На ова копче можете да го проверите статус на осигурувањето на пациентот директно од серверот на Министерството за здравство. По кликање на ова копче ќе добиете одговор со информација слична на оваа:

Kapitacijakasoftwareplus

ПРОВЕРКА НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПАЦИЕНТОТ :

Денешен датум: 2014-02-03
Важност на осигурување: 2014-02-28

Пациентот ИМА валидно осигурување !!!

OK

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЦЕЛИ

Реализацијата на цели може да се направи на досегашниот начин ако одбереме од менито 'Realizacija na celi' па потоа 'Realizacija na celi Najново 2014' или може да се реализираат и преку следнава опција при внесување на преглед:

2. Состојба на реализација на најнови цели 2014:

Скриншот на прозорче со наслов "Sostojba na realizirani celi 2014 godina".

Пациент:
Возраст: 49 години
Пациентот е во возрастна група од 14 до 65 години.

Хроничен дијабет: НЕ
Хроничен нефролошки: ДА
Хроничен КВП: НЕ

| | Започната | Реализирана | |
|---|-----------|-------------|--|
| Prevenција на шеќерна болест: | | 03.02.2014 | Реализирај превенција на шеќерна болест |
| Prevenција на бубрежни (нефролошки) заболувања: | | 1 | Реализирај превенција на нефролошки заболувања |
| Prevenција на кардиоваскуларни заболувања: 03.02.2014 | НЕ | НЕ | Реализирај превенција на КВП |

За Хронични:

| | Започната | Реализирана | |
|---|-----------|-------------|---|
| Едукација за шеќерна болест: | | | Реализирај едукација за шеќерна болест |
| Едукација за бубрежни (нефролошки) заболувања: НЕ | НЕ | НЕ | Реализирај едукација за нефролошки заболувања |
| Едукација за кардиоваскуларни заболувања: | | 2 | Реализирај едукација за КВП |

Назад

Во овој дел програмата сама одредува дали пациентот е хронично болен според дијагнозите во претходните прегледи и со тоа ни одредува која едукација можеме да му ја реализираме на пациентот (делот означен со 2 на сликата). Во случајот на сликата пациентот е само хроничен нефролошки и само таа обука ја дозволува за реализација, другите две обуки се неактивни.

Во делот на сликата означен со 1 можеме да го видиме статусот на целите дали ги имаме реализирани, дали се во фаза на реализација или воопшто не се реализирани. На сликата се гледа дека на пациентот целта за превенција за шеќерна болест е целосно реализирана, додека целта за превенција на кардиоваскуларни заболувања е во фаза на реализација. Кога би кликнуле Реализација на превенција на КВП:

Скриншот на прозорче со наслов "Sostojba na realizirani celi 2014 godina".

Пациент:
Возраст: 49 години
Пациентот е во возрастна група од 14 до 65 години.

Хроничен дијабет: НЕ
Хроничен нефролошки: ДА
Хроничен КВП: НЕ

| | Започната | Реализирана | |
|---|-----------|-------------|--|
| Prevenција на шеќерна болест: | | 03.02.2014 | Реализирај превенција на шеќерна болест |
| Prevenција на бубрежни (нефролошки) заболувања: | | | Реализирај превенција на нефролошки заболувања |
| Prevenција на кардиоваскуларни заболувања: 03.02.2014 | НЕ | НЕ | Реализирај превенција на КВП |

За Хронични:

| | Започната | Реализирана | |
|---|-----------|-------------|---|
| Едукација за шеќерна болест: | | | Реализирај едукација за шеќерна болест |
| Едукација за бубрежни (нефролошки) заболувања: НЕ | НЕ | НЕ | Реализирај едукација за нефролошки заболувања |
| Едукација за кардиоваскуларни заболувања: | | | Реализирај едукација за КВП |

Назад

Ќе ни се отвори полето за реализација на целта:

Realiziranje na celi - Naj Novo 2014

Матичен број: 06 029 **Филтер**

Група: Од 14 до 65 години или сите возрасти

Цел: Превенција на шеќерна болест

Лекар: МА | КИ Д | А

Матичен број: _____

Име: АЛ | АР

Презиме: БИЛ |

Датум: 03.02.2014

Тромесечие: 1

Опис: _____

Целта ќе се смета за реализирана само доколку е комплетно реализирана и е кликнато полето "Целта е комплетно реализирана"

Состојба на целта:

- Целта е започната
- Целта е комплетно реализирана

Податоци за цел

Потврди | Откажи | Назад

И за да ја докомпетираме целта (бидејќи беше веќе започната) треба да ги внесеме податоците за цел и потоа пред да потврдиме да го означиме и полето ЦЕЛТА Е КОМПЛЕТНО РЕАЛИЗИРАНА со ова постапката за реализација на цел е завршена. Значи да резимираме ЦЕЛИТЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ДВЕ ФАЗИ и тоа

- ПРВА ФАЗА ВНЕСУВАЊЕ НА ЦЕЛТА -ова подразбира внесување на целта и обележување на полето целта е започната (во оваа фаза пациентот се упатува во лабораторија или некоја друга установа на испитување).
- ВТОРА ФАЗА КОМПЛЕТИРАЊЕ НА ЦЕЛТА- оваа фаза го опфаќа делот за внесување на податоците за цел и обележување на полето целта е комплетно реализирана.

Објаснување за целта Превенција на кардиоваскуларни заболувања – КВП

- За оваа цел кај податоци за цел треба да внесете само SCORE кој претходно ќе го пресметате според упатство од Фондот за Здравство и според добиениот скор треба да пополните и податоци за целта на еден од последните 2 таба во зависност од добиениот скор

KVZ2014 od 14 do 65 godini

Име: [A] [P] Презиме: [БИ--] Непушач

Матичен број: [06] [029] Возраст: [49] Пол: [М] ЕЗБО: [] Излез

KVZ од 14 до 24 години KVZ од 25 до 65 години KVZ Хронични многу висок ризик KVZ Хронични висок ризик

1. Индивидуи кои спаѓаат во групата со многу висок ризик без потреба од претходна SCORE проценка:

Дали пациентот се придржува на советот за хигиено-диететски режим и физичка активност ДА НЕ

Дали пациентот редовно прима терапија за неговото заболување: ДА НЕ

Дали пациентот редовно врши контрола на повисоко ниво на здравствена заштита: ДА НЕ

Дали здравствената состојба на пациентот во изминатите 12 месеци е:

Подобра Влошена Стабилна

Објаснување за целта рано откривање на нефролошки заболувања

- За реализација на оваа цел при внесување на податоците на оваа цел има два таба и тоа **ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ** и **ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ**

Cel: Rano otkrivanje na Nefroloski zaboluvanja od 14 do 65 godisna vozrast

Име: Презиме:
Матичен број: Возраст: ЕЗБО:

Основни податоци **Останати податоци**

1. Возраст на пациентот
 <45 0 бодови
 >45 1 бод

Дијагностициран дијабет
 нема 0 бодови
 има 2 бод

Протеини во урина
 нема 0 бодови
 има 3 бода

Vrednost na krven pritisok
 <130/90 mmHg 0 bodovi
 130-160/90-100 mmHg 2 boda
 >160/100 mmHg 4 boda

Дали во поблиската фамилија по крвно сродство имате бубрежно болен особено лекуван со хемодијализа?
5.
 Не 0 бодови
 Да 2 бода
 Хемодијализа 3 бода

Телесна тежина во кг:
Серумски креатенин mikro mol/l
GFR (ml/min) ГФР се пресметва на излез од ова поле

ВКУПЕН БРОЈ НА БОДОВИ:

ПРЕТПОСТАВЕН РИЗИК ЗА РАЗВОЈ НА БУБРЕЖНО ЗАБОЛУВАЊЕ

| | |
|-------------|--------------|
| 0-5 бодови | низок ризик |
| 6-11 бодови | умерен ризик |
| >12 бодови | висок ризик |

Лицата со висок и умерен ризик добиени согласно вкупниот збир на бодови, задолжително се упатуваат на повисоко ниво на здравствена заштита за дополнителни испитувања и определување на дијагноза, терапија и контролни прегледи. Целта се смета за реализирана со евидентирање на специјалистичкиот извештај/отпусно писмо кај избраниот лекар и пополнување на табелата.

Објаснување за целта за превенција на шеќерна болест:

- За реализација на оваа цел при внесување на податоците на оваа цел има два таба и тоа ПОДАТОЦИ 1 и ПОДАТОЦИ 2

frmCeli_Dijabet2014

Име: Презиме:

Матичен број: Возраст: ЕЗБО:

Податоци 1 **Податоци 2**

1. Возраст на пациентот

<45 0 бодови

45-54 2 бода

55-65 3 бода

Тежина во кг:

Висина во см:

ВМІ:

На излез ова поле се пресмет. ВМІ

2. Индекс на телесна маса ВМІ

<25 0 бодови

25-30 1 бод

>30 3 бода

мажи жени

3. Обем на струк см

<94 <80 0 бода

94-102 80-88 3 бода

>102 >88 4 бода

4. Дали вообичаено во текот на денот физички сте активни на работа и/или во домот најмалку 30 мин?

ДА 0 бодови

НЕ 2 бода

5. Колку често јадете овошје или зеленчук?

Секој ден 0 бодови

Не секој ден 1 бод

6. Дали сте или досега сте биле корисник на антихипертензивна терапија?

НЕ 0 бодови

ДА 2 бода

7. Дали некогаш Ви е измерена повисока вредност на шеќер во крв при рутински преглед во тек на болест или бременост?

НЕ 0 бодови

ДА 5 бода

8. Дали имате некој во Вашето семејство со дијагностициран дијабетес?

НЕ 0 бодови

ДА (Баба, дедо, тетка, први бартучеди, чичко, вујко) 3 бода

ДА (родители, браќа, сестри или дете) 5 бода

Вкупно бодови:

збир на бодови Степен на ризик:

<7 низок (1% веројатност за добивање дијабетес)

7-11 лесно покачен (4% веројатност за добивање дијабетес)

12-14 умерен (17% веројатност за добивање на дијабетес)

15-20 висок (33% веројатност за добивање на дијабетес)

>20 многу висок (50% веројатност за добивање на дијабетес)